

ГОЦЕВАТА ВНУКА ОБВИНУВА

Господа новинари, безодговорни автори, денови по ред во медиумите пишувате бесрамно, најпрво за прстениот на чичко ми Гоце, а потоа и за спомен-плочата на мојата баба Султана Јанева Нурџиева Делчева и нејзините синови Гоце, Мичо и Милан Делчев.

Со вашата НЕ-изворна информираност дојдовте до политичките компромитирани лица во Бугарија, во придружба на генералниот истражувач Божидар Димитров и директор на бугарскиот Историски музеј во Софија. Потоа на дневен ред, до кој дојдовте за еден век време, ги спомнавте мајка Султана и нејзините синови Мичо, Милан и Гоце Делчев.

На 5 јуни се сретнав со македонскиот премиер Владо Бучковски при што стана збор за мојот здравствен проблем и се разговараше околу прашањето за подигнување на спомен-обележјето за мајка Султана, која дала три жртви за слободата на Македонија. Без забелешки и коментар премиерот Бучковски прифати и нареди спомен-плочата за мајка Султана со имињата на трите нејзини синови да биде подигнат во паркот "Жена борец". Претпоставувам дека предложената идеја ќе биде реализирана од компетентни архитекти/проектанти, кои ќе ја осмислат според она што беше разговарано кај премиерот Бучковски, но во никој случај не помислив дека истата спомен-плоча ќе биде осмислена и поставена од Стојан Тренчевски, со кого го споделив моето гледиште околу тоа. Споменикот да биде голема карпа со достоинствени димензии и форма. На

горниот дел да се испишат името на мајка Султана и годините на нејзиното раѓање и смрт. Редоследот на имињата на тројцата браќа да почнува од името на Мичо, кој прв загинал во борбата со поробувачите, потоа името Гоце Делчев и Милан со годините на нивната смрт. Пред откривањето на споменикот врз него да биде ставено оригиналното знаме под кое се бореа и загинаа повеќето Делчеви, а тоа е знамето испишано со текстот "Слобода или смрт", за што беше запознат директорот на Музејот на Македонија во Скопје. Така, идните генерации ќе знаат дека Гоце и неговите браќа се бореле и загинале под тоа знаме.

На 6 јуни 2006 година добив факс од Стојан Тренчевски со текст: "Ве покануваме на 12 јуни 2006 година во 12.00 часот, во паркот 'Жена борец' во Скопје, да го откриеме споменикот на 'Мајка Султана', бидејќи тоа е Ваша желба и аманет". Пристигнав во Скопје порано за да видам што споменик е направен за мајка Султана. БЕВ ПОТРЕСЕНА! Како може споменикот да биде

едно примитивно обележје за хероината мајка Султана и нејзините синови, ставено на крајот од веќе постојниот споменик, среде големиот парк - црна плоча од половина метар квадратен со нашарани имиња на сите родени деца на Султана. Историчарите треба да се освестат и да ја понесат одговорноста за идните генерации, да се осведочи вистината за жртвите на татковината, бидејќи и оние кои го употребуваат само Гоце Делчев во име на лесно и достоинствено живеење како да преспале еден век. Сите тие сензационално почнаа да додаваат разноразни истории без темелно да ја познаваат фамилијата Делчеви, каде е закопана Султана по четири години од загинавањето на нејзините синови, каква била судбината на тројцата браќа херои итн.

Некој го искористи моментот на мојата средба со премиерот Бучковски и неговото расположение и ветување за подигнување спомен-обележје на мајка Султана, ветување кое сега се премолчува од страна на присутните актери на средбата, како и од

актерите на сценариото за една примитивно и недостојно изработена плоча, која ги привлече и телевизиите, повикани од мене, за да го изразат моето откажување да откријам такво недостојно обележје. Државните фактори во Македонија да го земат во свои раце овој долг и да подигнат споменик на едновековната заборавена жена херој - мајка Султана Јанева Нурџиева Делчева, на чие откривање со право треба да бидам поканета како внука која достоинствено им припаѓа. Ветувам дека гробот на дедо ми Никола Делчев во Благоевград ќе го чувам вечно како споменик на културата и како историски споменик, без оглед на беззаконијата на општинските во Благоевград, на кои од 1992 година сум им го платила гробното место. А сите оние кои го почитуваат делото на семејството Делчеви не дошле ниту свеќа да запалат ниту цвеќе да остават.

**Катерина Трајкова
Нурџиева,
внука на Гоце Делчев**



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

